



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 7 април 1965
Скопје
Број 11

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 48 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

93.

На основа член 39 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), во врска со член 1 од од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика ДАНА АНДРЕЕВА, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-641/1

22 март 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

94.

На основа член 117 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 5/65), Републичкиот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ СО ЧЕКОВНИ УПЛАТНИЦИ

Член 1

Уплатувањето на придонесите и даноците со чековна уплатница се врши преку организациите овластени за вршење платен промет.

Член 2

Чековната уплатница се состои од четири дела и покрај елементите, пропишани од Службата за општествено книговодство, го содржи: видот и висината на долгот, трошоците на извршувањето, каматата и предупредување дека чековната уплатница се смета како индивидуална опомена.

Член 3

На задната страна од чековната уплатница се внесуваат расчленето: должните придонеси и даноци од минатиот период, стасаните редовни обврски

за тримесечјето за кое се издава чековната уплатница и пресметаната камата за ненавременото уплатување на обврските.

Член 4

Чековните уплатници се доставуваат на обврзниците преку извршните органи на општинското собрание односно месната канцеларија или по пошта.

Член 5

По потпишување на доставницата за врачување на чековната уплатница, со назначување датата на врачувањето од страна на лицето означено на неа како и на врачителот, истата се враќа на надлежниот орган на општинското собрание каде обврзникот се облага со придонес односно данок.

Член 6

Купувачот, при јавната продажба, сумата за купените предмети ја уплатува со чековна уплатница во име и на сметка означена во распоредното решение.

Член 7

Чековната уплатница му се врачува на обврзникот на придонесот односно данокот најмалку 15 дена пред предвидените рокови за плаќање.

По барање на обврзникот надлежниот орган издава чековна уплатница и пред предвидените рокови за стасаноста на обврските.

Член 8

За неуплатените чековни уплатници се води евиденција.

Евиденцијата се устројува врз основа на доставниците за врачување на чековните уплатници и известието за уплатување.

Член 9

Евиденцијата за неуплатените чековни уплатници се води по населени места (села, населби, реони и улици).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-974/1

31 март 1965 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,
Илија Спировски, с. р.

95.

На основа член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека на 4 април 1965 година во општинските собранија за изборите што ќе се одржат на 18 април 1965 година се избрани следниве кандидати за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во овие изборни единици:

1. ГРУЈОСКИ И. ТРАЈЧЕ — во изборната единица ВИТОЛА IV
2. ТРАЈКОВСКИ А. БОРИС — во изборната единица ВИТОЛА VI
3. АПЧЕВСКИ П. ДОЈЧИН — во изборната единица ВИТОЛА VIII
4. ПЕЧИЈАРЕСКА НАДА — во изборната единица ПРИЛЕП I
5. ДИМИТРОВСКИ КИРО — во изборната единица ПРИЛЕП IV
6. ПАШОСКИ КИРО — во изборната единица ПРИЛЕП VI
7. БИЉАНОВСКИ ЗЛАТЕ — во изборната единица КРУШЕВО
8. ПОПОВСКИ СТ. ДУШКО — во изборната единица ДЕМИР ХИСАР
9. КЕМАЈЛИ КЕРИМ ШАБАН — во изборната единица ДЕБАР
10. БЛАЖЕВСКИ МИРЕ — во изборната единица КИЧЕВО I
11. ГОРИЧАН НИКОЛА — во изборната единица ОХРИД II
12. ТАНЕСКИ ИЛИЈА — во изборната единица ОХРИД III
13. ЈОВКОВСКИ ВАСИЛЕВ ЈОВКО — во изборната единица РЕСЕН II
14. МАЛЕСКИ КРСТЕ ВЛАДО — во изборната единица СТРУГА I
15. ШУРВАНОВСКИ СИМОН ДУШАН — во изборната единица СТРУГА III
16. ГЛИГОРОВ ИВ. МИЛАН — во изборната единица КРАТОВО
17. НИКОЛОВСКИ ТОДОРОВ АНГЕЛКО — во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА I
18. ЦИМРЕВСКИ М. КИРО — во изборната единица КУМАНОВО II
19. МЕМЕТИ ВЕЛИ ЕВЗИ — во изборната единица КУМАНОВО III
20. ЈАКИМОВСКИ ЈОВ. ЉУБЕ — во изборната единица КУМАНОВО IV
21. АРСОВСКИ Р. ДУШКО — во изборната единица КАЛЕ I
22. БЕЛИ АКИ СЕДАТ — во изборната единица КАЛЕ III
23. ИВАНОВСКИ ЛАЗОВ ОРДЕ — во изборната единица КАЛЕ VII
24. ТОДОРОВСКИ ЈАКОВ ЖИВКО — во изборната единица КАЛЕ VIII
25. КЕРАМИТЧИЕВ МИХАЈЛО — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I

26. МИНЧЕВ НИКОЛА — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА II

27. ПОПОВСКА БЛАГА — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА IV

28. ИСАЈЛОВСКИ ЈОВО — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА V

29. ЗУЛФИКАРИ ОСМАН АЗЕМ — во изборната единица ГОСТИВАР II

30. ЛИМАНИ АРИФ ТАИП — во изборната единица ГОСТИВАР V

31. ВЕЈСЕЛИ РЕЦЕП ЦЕМАИЛ — во изборната единица ТЕТОВО II

32. ИДРИЗИ ПАЈАЗИТА РИЗА и ЈУСУФИ АЗБИЈА АСИМ — во изборната единица ТЕТОВО V

33. АТАНАСОВСКИ ГАВРО ДУШКО — во изборната единица ТЕТОВО VI

34. ТУЛЕВСКИ ТОДЕ КОЧО — во изборната единица ТЕТОВО VII

35. НЕВЕСЕЛОВ ЈОВАН ТОДОР и КРЕНКОВ ДИНЕ ДИМИТАР — во изборната единица ВАЛАНДОВО

36. АЛЕКСОВ ТОШОВ ДИМИТАР и ТОДОРОВСКИ КОСТАДИНОВ ЈАНКО — во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА I

37. ЗЛАТКОВСКИ ВАСИЛЕВ АТАНАС и РОГЛЕВ ТАСЕВ АЦО — во изборната единица КАВАДАРЦИ I

38. ЧАУШЕВ РИСТОВ БОРО — во изборната единица НЕГОТИНО

39. РАЈКОВСКИ РАНГЕЛОВ ГАВРИЛО и КАФЕЦИСКИ ДИМИТРОВ ЉУПЧО — во изборната единица БЕРОВО

40. ЛАЗАРЕВСКИ ДИМ. ДРАГАН — во изборната единица ВИНИЦА

41. АРСОВ АНГЕЛ — во изборната единица КОЧАНИ I

42. ДАНИЛОВ КИРО — во изборната единица КОЧАНИ II

43. ЛАХТОВА КАТА — во изборната единица РАДОВИШ I

44. ПАЦКОВ БОРО — во изборната единица СТРУМИЦА II

45. ЗЕЛЕНКОВ ВАНЧО и КОЛЕВ МИЛЕ — во изборната единица СТРУМИЦА III

46. КОШЕВСКИ ПАНЧЕВ ТРАЈЧЕ и РАДОВИК МИЛАДИН ЉУБОМИР — во изборната единица ШТИП III

47. БИСЛИМИ НЕШАТ МЕЦАИТ — во изборната единица ИДАДИЈА VI

48. ИВАНОВСКИ СТОЈЧЕ — во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС IV

49. ИЛИЕВСКА МАРКО ТАСКА — во изборната единица ВИТОЛА II.

Бр. 188

5 април 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Јанев, с. р.

Киро Никовски, с. р.

96.

На основа член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со дополнителните

избори за изборната единица Битола VII, распишани со решение бр. 481 од 6. III. 1965 година на Претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека на 4 април 1965 година во Собранието на општината Битола, за изборот што ќе се одржи на 18 април 1965 година избран е кандидатот за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија РИЗЕВСКИ А. МИХА, во изборната единица БИТОЛА VII.

Бр. 190

5 април 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Јанев, с. р.

Киро Никовски, с. р.

97.

На основа член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со дополнителните избори за изборната единица Идадија IV, распишани со решение бр. 481 од 6. III. 1965 година на Претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека на 4 април 1965 година во Собранието на општината Идадија, за изборот што ќе се одржи на 18 април 1965 година избран е кандидатот за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ШАРЕВСКА СТЕФАН МИТРА, во изборната единица ИДАДИЈА IV.

Бр. 189

5 април 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Јанев, с. р.

Киро Никовски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за стопанско-планските мерки и за употребата на републичките средства во 1965 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 7/65 се поткраднале долунаведените грешки, заради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА ВО 1965 ГОДИНА

Во членот 15 ред 4 по зборот „кредит“ треба да се додаде сврзникот „и“ и во ред 5 место зборот „трнши“ треба да стои „транши“.

Од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 29 март 1965 година — Скопје.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1639 од 5 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Костовски Никола, роден на 25 ноември 1938 година во село Долно Мелничани, општина Дебар, од татко Илија и мајка Наста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Макревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (117)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4593 од 9. III. 1965 година, ја одобри промената на личното име на Дишовска Петра, родена на 2 мај 1918 година во Скопје, од татко Миле и мајка Сута, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Петкова Петранка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (122)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3358 од 16 февруари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Гацовска Лидија, родена на ден 3 јануари 1965 година во Битола, од родители: татко Васко и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Виолета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (123)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3791/1 од 23 февруари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Златанова Стојна, родена на 15 јули 1946 година во село Мушково, од татко Владе и мајка Тодора, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Милка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (124)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4735 од 9 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Најдовска Виша, родена на ден 23 ноември 1924 година во село Единаковци, Демир Хисар, од родители: татко Диме и мајка Роса, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Кирковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (125)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4736 од 9 март 1965 година, ја одобри промената на личното име Најдовски Димитрије, роден на ден 28 октомври 1928 година во село Поешево, Општина Битола, од родители: татко Велјан и мајка Магда, така што

во иднина личното име ќе му гласи **Кирковски Димче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (126)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3978/1 од 26 февруари 1965 година, ја одобри промената на личното име на Муцевски Димитрије, роден на 20 септември 1938 година во Ресен, од татко Борис и мајка Стефанка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Базевски Димче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (128)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-22145/1 од 9 декември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Маринкоски Мирослав, роден на ден 23 октомври 1934 година во село Жилче, Општина Тетово, од татко Блаже и мајка Стојна, така што во иднина личното име ќе му гласи **Мишковски Раде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (130)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3363 од 16 февруари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Дамевски Стојан, роден на 18 август 1936 година во село Слојешница, од татко Тале и мајка Менка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трајан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (131)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-615/1 од 6 февруари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Рушители Шефкет, роден на ден 22 јули 1940 година во село Пожаране, од татко Дуко и мајка Јагода, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Нешат**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (132)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4472/1 од 6 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиевски Александар, роден на ден 22 октомври 1931 година во Скопје, од татко Јован и мајка Загорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ѓорчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (133)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 4281 од 3 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовески Благоја, роден на 20 ноември 1931 година во село Сопиште, Собрание на општината Кисела Вода — Скопје, од татко Велко и мајка Јованка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Алексовски**.

Оваа промена се протегнува и на малолетните му деца:

1. Јовески Петко, роден на 17 септември 1955 година во с. Сопиште и

2. Јовеска Славица, родена на 14 септември 1957 година во село Сопиште.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (134)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 4282 од 3 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовеска Радмила, родена на ден 16 август 1932 година во село Горно Соње, Скопско, од татко Велко и мајка Цвета, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Алексовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (135)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Лајвембер Љубица, родена Иванова од Скопје, населба „Лисиче“ на ул. „37“ бр. 9, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Лајвембер Драгутин од Скопје, роден во Црвенка — Кулско, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Лајвембер Драгутин во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса, или да се јави во судот. Во противен случај на тужениот ќе му биде определен старател кој ќе го застапува во спорот на расправата.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1264/64. (118)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Столев Стево од Битола, ул. „Стерјо Срејовски — Цода“ бр. 1/4, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Столева Теодора од Воден, а сега во неизвесност. Бидејќи тужената Теодора е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 272/64. (116)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение во Основното училиште „Кралевик Марко“ сега „Климент Охридски“, през учебната 1937/38 година на име Стојческа Ј. Блага од Прилеп, а сега во Скопје, ул. „949“ бр. 18 „Тавталиде“.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 46/65. (120)

При овој суд се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Г. Коњари, Прилепско, през учебната 1934/35 година на име Димо Бабаноски, сд град Прилеп, ул. „П. Спиркоски“ бр. 4.

Се псканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 14/65.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Општинскиот суд во Гостивар се води оставинска постапка за расправање оставината од пок. Петре Србинов Силјановски, бив. од село Г. Јеловце.

Се повикува лицето Ламбе Петрев Силјановски од село Г. Јеловце во рок од 1 година по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави лично во овој суд или преку свој полномошник за да даде наследничка изјава. Во противно, по истекот на овој рок, ќе му се одреди старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 63/63.

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението бр. 03-1310 од 3. III. 1965 година, донесено од Одделението за општа управа на Собранието на општината „Кале“ — Скопје, запишана е во регистарот на установите со самостојно финансирање, рег. бр. 2, реден број 1 за 1965 година, установата под назив: **Комбинирана детска установа „11 октомври“, со седиште во населбата „Чаир“ со клон во месноста „Топчана“ — Скопје.** Предмет на работењето на установата е: згрижување и воспитување на деца од 0 до 7 годишна возраст.

Комбинираната детска установа „11 октомври“ е прогласена за установа со самостојно финансирање со решението број 3976 од 28. II. 1965 година и решението број 411 од 4. XII. 1964 година на Собранието на општината „Кале“ — Скопје.

Со комбинираната детска установа „11 октомври“ управува Советот на работниот колектив, управниот одбор и управителката Чипишева Даница.

Комбинираната детска установа „11 октомври“ ќе ја застапува и потпишува пред сите органи во имотно-правните и материјално-финансовите односи управителката Чипишева Даница.

Бр. 03-1310/65 од Одделението за општа управа на Собранието на општината „Кале“ — Скопје. (281)

На основа решението број 03-290 од 18. II. 1965 година, донесено од Одделението за општа управа на Собранието на општината „Кале“ — Скопје, е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, реден број 1 за 1965 година установата под назив: **Комбинирана детска установа, со седиште во населбата Мадари II во Скопје.** Предмет на работењето на установата е:

— грижа за збринување на деца од претшколска и школска возраст;

— во јаслите, кои се организирани во склопот на комбинираната детска установа, да прима малолетни деца и за нив да води грижа.

Комбинираната детска установа е прогласена за установа со самостојно финансирање со решението број 01-18649 од 2. XII. 1964 година од Собранието на општината „Саат Кула“ — Скопје.

Со комбинираната детска установа управува Советот на работниот колектив, управниот одбор и управителката Ивановска Душанка.

Комбинираната детска установа ќе ја застапува и потпишува пред сите органи во имотно-правните и финансво-материјалните односи управителката Ивановска Душанка.

Бр. 03-290/65 од Собранието на општината „Кале“ — Скопје. (234)

На основа решението бр. 03-684 од 3. III. 1965 година, донесено од Одделението за општа управа при Собранието на општината „Кале“ — Скопје, досегашната Детска градинка „Страшо Пинџур“ — Скопје го менува називот во: **Комбинирана детска установа „Страшо Пинџур“ — Скопје.**

Седиштето на Комбинираната детска установа „Страшо Пинџур“ е во монтажен објект во населбата Бутел I со клонови во населбата „Шуто Оризари“ и во градот во месноста „Пајко Маало“ — Скопје.

Со установата управува советот на работниот колектив, управниот одбор и управителката Чипишева Даница.

Установата ќе ја застапува и потпишува пред сите органи во имотно-правните и финансво-материјалните односи управителката Чипишева Даница.

Делокругот и задачите на установата се: да прима деца во установата за дневен престој во прв ред на деца од претшколска возраст, да работи по програмата за претшколско воспитување, да организира културна забава, игра и заеднички живот на децата, да им помага на родителите во згрижување, воспитување и одгледување на децата и да води грижа за нивното здравје и правилан телесен развиток.

Промената на називот и проширување на дејноста е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање при Собранието на општината „Кале“ — Скопје под рег. бр. 13.

Од Собранието на општината „Кале“ — Скопје.

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 4, ред. бр. 4 е запишана под назив: **Стоматолошка клиника при Медицинскиот факултет — Скопје.** Предмет на работењето на Клиниката е:

а) Од областа на здравствената заштита:

— укажување на стручна медицинска помош на заболениите од усни, забни и вилични болести врз принципите на современата медицинска наука;

— спречување и намалување на заболувањата и вршење на други дејности за спроведување на здравствената заштита.

б) Во областа на наставата:

- воведување на студентите во теоретски и стематолошкиот оддел на медицинските науки;
- изградување научно наставен кадар;
- помагање при спроведувањето на лекарскиот стаж и специјализација на својот персонал.

в) Во областа на научната работа:

- остварување услови за научна работа за работниците на Клиниката по предметната настава;
- одржување на научни и стручни контакти и соработување со други слични установи.

Со Стоматолошката клиника ќе управува совет, управен одбор и управител.

За управител на Стоматолошката клиника се назначува проф. д-р Димитар Смилев.

Клиниката ја потпишуваат: проф. д-р Димитар Смилев, управител, и Стојан Јовановски, шеф на сметководството.

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. (289)

На основа решението бр. 03-3156 од 9. III. 1965 година, донесено од Одделението за општа управа на Собранието на општината „Кале“ — Скопје, запишана е во регистарот на установите со самостојно финансирање, рег. бр. 3, реден број 1, установата под назив: **Управа за погреб и гробишта, со седиште во Скопје**, ул. „Стив Наумов“ бр. 75. Предмет на работењето на установата е: закоп на умрени во гробиштата од подрачјето на град Скопје (закоп во централните гробишта во Бутел — Скопје, Горче Петров, Драчево и Арачиново), изградба, уредување, користење и одржување на гробиштата, преселување на гробови, пренесување на умрени до гробиштата во Скопје и други градови, прибавување на потребни документи за умрениот, врши пријава во матичната книга на умрените, набавува и продава потребни предмети за закоп — сандаци, венци и сл., издава прсстории во мртвачницата, изработува и продава надгробни споменици, изработува и продава свеќи и цвеќе преку своите погони и врши други услуги во врска со закоп по барање на заинтересираните лица. Услугите од својата дејност Управата за погреб и гробишта ги наплатува од заинтересираните лица.

Управата за погреб и гробишта е прогласена за самостојна установа со одлука на Градското собрание на град Скопје број 1342/1 од 28. I. 1965 година.

Со управата за погреб и гробишта управува совет и управен одбор. Управителот на управата за погреб и гробишта по службена должност е и член на управниот одбор.

Управата за погреб и гробишта во управно-правните работи ќе ја застапува и потпишува управителот Борис Антоовски, додека пред Народната банка во материјално финансните односи ќе ја застапуваат и потпишуваат колективно Ангелов Стојан, Блажев Никола и Симовски Свето.

Бр. 03-3156/65 од Одделението за општа управа на Собранието на општината „Кале“ — Скопје. (293)

Отсекот за стопанство на Собранието на општината Неготино, со решението број 04-275/1 од

1. II. 1965 година, изврши промена во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, рег. број 11, така што досегашниот назив Дом на културата се менува и ќе гласи: **Работнички дом-универзитет — Неготино**.

Предмет на работењето е следниот: покрај кино, театар и библиотека, се процирува и со локална радио-станица, работнички универзитет и други културни дејности.

Бр. 04-275/1 од 1. II. 1965 од Собранието на општината Неготино. (167)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 177, страна 505 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Рудникот за хром и ангимон „Лојане“ од Куманово, бидејќи со решението на Собранието на општината Горче Петров број 03-5935 од 23. XII. 1964 година и решението на Собранието на општината Липкско број 01-4359/1 од 3. X. 1964 година е припосн кон Рударскиот базен за хром „Радуш“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 6/65. (19)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 778, страна 543 е запишано следното: Непков Живко, досегашен в. д. раководител на Претставништвото во Скопје на улица „Маршал Тито“ бр. 5 на Трговското претпријатие „Металотех“ од Белград, се поставува за раководител и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претставништвото во границите на овластувањето, сметано од 11. I. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 13/64. (151)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за прием на 10 постојани музичари за својот камерни и симфониски оркестар и тоа:

- една флејта
- две обои
- два кларинета
- една хорна
- една труба
- две виолини и
- едно виолончело

УСЛОВИ: Кандидатите треба да достават писмена молба во која ќе бидат наведени нивните квалификации и досегашната работа.

Настап на работа од 1 септември 1965 година.

Платите се определуваат според постојните законски прописи за персоналот во уметничките установи.

Молбите се примаат до 31 август 1965 година.

Ако работните места не се пополнат до одредената дата, конкурсот е отворен до нивното пополнување.

Молбите се примаат на адреса: ФИЛХАРМОНИЈА НА СРМ — Скопје, Пошт. фах 507. (381)

**СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА
— БИТОЛА**

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

— За еден професор или предавач по предметот теорија на литературата и литература за деца;

— За еден професор или предавач по предметот национална историја;

— За еден професор или предавач по предметот регионална географија и географија на СФРЈ;

— За еден професор или предавач по предметот органска хемија;

— За еден професор или предавач по физика;

— За еден професор или предавач по психологија;

— За еден професор или предавач по предметот методика за одделенска настава;

— За два професори или предавачи по руски јазик;

— За два професори или предавачи по англиски јазик.

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 174 од Законот за високото школство во НРМ. Постапувањето по конкурсот ќе биде од 1. IX. 1965 година.

Пријавите по конкурсот, со список на објавените трудови, трудовите, како и документите потребни за засновање на работен — службен однос се доставуваат до секретаријатот на Академијата.

Конкурсот трае 30 дена сметано од денот на објавувањето. (382)

**УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТ-
СКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ШАР“ — ЃОРЧЕ
ПЕТРОВ**

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за раководител на сметководството

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

Да има завршено:

— виша стручна спрема со над 3 години работен стаж,

— средно економско училиште со над 5 години на раководно работно место,

— низа стручна спрема со над 10 години работен стаж на раководно работно место.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Плата по Правилникот за личните доходи на претпријатието.

Настап на работа веднаш.

(370)

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Собранието на општината Крива Паланка

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во органите на управата:

1. Секретар на Собранието — — — 1
2. Началник на Одделението за општа управа — — — — — — — 1
3. Началник на Одделението за општествени служби — — — — — 1
4. Началник на Одделението за стопанство — — — — — — — 1
5. Началник на Одделението за финансии — — — — — — — 1
6. Началник на Одделението за народна одбрана — — — — — — — 1
7. Судии за прекршоци — — — — — 2
8. Шеф на Катастарскиот уред — — — 1
9. Пазаришен инспектор — — — — — 1
10. Референт за подготовка на седници 1
11. Референт за управно-правни работи, молби и поплаки — — — — — 1
12. Референт за општо-управни работи 1
13. Просветно-педагошки советници — 2
14. Референт за просвета — — — — — 1
15. Референт за комунални работи — 1
16. Референт за ветеринарство и ветеринарен инспектор — — — — — 1
17. Референт за индустрија и рударство 1
18. Референти за општонародни имоти — 2

У с л о в и:

За работните места под точка 1, 2 и 3 — завршено правен факултет, 5 години практика и положен стручен испит;

За работните места под точка 6, 7 и 11 — завршено правен факултет и положен стручен испит;

За работните места под точка 4 и 5 — завршено економски факултет, 5 години практика и положен стручен испит;

За работните места под точките 8, 9, 10, 12 и 18 — завршено виша управна школа и положен стручен испит.

За работните места под точка 13 и 14 — завршено виша педагошка академија, со претходно завршено учителска школа, положен стручен испит, а за работните места под точка 13 и пет години практика;

За работното место под точка 15 — завршено технички факултет — градежен оддел;

За работното место под точка 16 — завршено ветеринарен факултет;

За работното место под точка 17 — завршено виша економска школа.

Кандидатите што конкурираат, кон молбите таксирани со 50 динари таксена марка, треба да ги приложат и сите документи по чл. 31 од ЗЈС, како и документите за школска спрема и работен стаж и кратки биографски податоци за досегашната работа. Молбите со потребните документи да се доставуваат до Собранието на општината Крива Па-

ланка — Комисија за службенички работи, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кандидатите што конкурираат а се наоѓаат во работен однос, кон молбата треба да приложат и согласност од установата, дека ќе бидат ослободени од работа, во случај на прием во служба по овој конкурс.

До колку пријавите бидат непотполни или ќе стигнат по заклучување на конкурсот, нема да се земаат во разгледување.

Плата во вид на аванс ќе се распределува според Законот за јавните службеници, а положајна според Одлуката на Собранието на општината Крива Паланка. (372)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за еден наставник (во сите звања) по предметот Историја на уметноста

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е месец дена од денот на објавувањето. (379)

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- за двајца наставници (во сите звања) по предметот Општа физика I и II дел;
- за еден наставник (во сите звања) по предметот Теориска физика;
- за еден наставник (во сите звања) по предметот Атомска физика;
- за еден наставник (во сите звања) по предметот Анимална екологија со зоогеографија;
- за еден наставник (во сите звања) по предметот Органска хемија;
- за еден наставник (во сите звања) по предметот Етнологија;
- за еден асистент при Математичкиот институт;

— за еден асистент при Физичкиот институт;
— за еден асистент при Географскиот институт.
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по член 170, 171 и 173 од Законот за високото школство на НР Македонија.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, односно до пополнување на работните места. (377)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место помошник управник на Клиниката

Услови:

Кандидатот треба да има завршен економски или правен факултет, положен стручен испит и работно искуство над 10 години.

Молбите таксирани со 50 динари со документацијата по чл. 31 од ЗЈС и куса биографија да се достават до Клиниката.

Кандидатите што се во работен однос, кон молбите треба да приложат и согласност за префрлање од установата-претпријатието на Клиниката.

Личен доход според одредбите на правилникот за распределба на личните доходи на Клиниката. Стапување на работа од 1. V. 1965 година.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (380)

Управниот одбор на установата за дневен престој на деца од претшколска возраст „Боца Иванова“ — Општина Кисела Вода — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пом. управител на Установата за дневен престој на деца од претшколска возраст „Боца Иванова“ — Скопје

Услови:

ВИШ со 5 години практика во струката или средна со 15 години практика во струката, положен стручен испит и куса биографија.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Установата.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето на конкурсот. (378)

СОДРЖИНА

	Страна
93. Решение за разрешување помошник на републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика — — — —	241
94. Правилник за начинот на плаќањето на придонесите и даноците со чековни уплатници — — — — — — — — — —	241
95. Објава на кандидати за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на СРМ	242
96. Објава на кандидат за пратеник за Републичкиот собор на Собранието на СРМ — Битола VII — — — — — — — — — —	243
97. Објава на кандидат за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СРМ — Идадија IV — — — — — — — — — —	243
Исправка на Законот за стопанско-планските мерки и за употребата на републичките средства во 1965 година — — — —	243